

## Извештај на независниот ревизор

До раководството и акционерите на  
Македонско кредитно биро АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО  
Св. Кирил и Методиј 526-1/20  
1000 Скопје  
Северна Македонија  
Т +389 (0)2 3214 700  
Ф +389 (0)2 3214 710  
E Contact@mk.gt.com  
Даночен број: 4030003475973

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Македонско кредитно биро АД, Скопје (“Друштвото”), составени од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2023 година, извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните 3 до 28.

### Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

### Мислење

Наше мислење е дека придружните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Македонско кредитно биро АД, Скопје на 31 декември 2023 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.


### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2023 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2023 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2023 година.



Сузана Ставриќ  
Управител  
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Сузана Ставриќ  
Овластен ревизор

Скопје, 15 мај 2024 година

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

## Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2023 000 мкд	31 декември 2022 000 мкд
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности и опрема	5	3,160	4,556
Нематеријални средства	6	7,370	6,986
		<b>10,530</b>	<b>11,542</b>
<b>Тековни средства</b>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	8	11,812	9,428
Парични средства и парични еквиваленти	9	4,006	1,665
Орочени депозити	10	20,000	-
Вложувања кои се чуваат за тргување	11	22,179	42,948
Залиха на материјали		12	45
Побарувања за данок на добивка		-	591
		<b>58,009</b>	<b>54,677</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>68,539</b>	<b>66,219</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал	12	7,996	7,996
Резерви		24,309	19,707
Акумулирана добивка		32,447	30,602
		<b>64,752</b>	<b>58,305</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Нетековни обврски</b>			
		-	-
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	13	3,206	7,612
Обврски за данок на добивка		581	302
		<b>3,787</b>	<b>7,914</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>3,787</b>	<b>7,914</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>68,539</b>	<b>66,219</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на директори на Друштвото на 14.05.2024 година и се потпишани во негово име од:



  
 м-р Тони Трајанов  
 Главен извршен директор

  
 Христина Милојевиќ  
 Овластен сметководител

## Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2023 000 мкд	31 декември 2022 000 мкд
Приходи од извршени услуги	14	84,672	73,187
Приходи од вложувања и камати	15	983	688
Останати приходи		5	1,076
Трошоци за вработени	16	(15,254)	(11,183)
Депрецијација и амортизација	5,6	(3,745)	(2,058)
Останати деловни трошоци	17	(30,819)	(28,261)
<b>Добивка од оперативно работење</b>		<b>35,842</b>	<b>33,449</b>
Финансиски приходи/(расходи)		-	-
<b>Добивка за годината пред оданочување</b>		<b>35,842</b>	<b>33,449</b>
Данок на добивка	18	(3,395)	(2,847)
<b>Добивка за годината</b>		<b>32,447</b>	<b>30,602</b>
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>32,447</b>	<b>30,602</b>
<b>Заработувачка по акција (денари по акција)</b>			
- Основна и разводнета	19	24,96	23,54

## Извештај за промените во капиталот

000 мкд	Акционерски капитал	Законски резерви	Фонд за ризици	Реинвестирана добивка	Добивка/ (загуба) за годината	Вкупно
<b>На 01 јануари 2023 година</b>	<b>7,996</b>	<b>1,605</b>	<b>7,270</b>	<b>10,832</b>	<b>30,602</b>	<b>58,305</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Исплатена дивиденда во паричен облик	-	-	-	(3,068)	(22,932)	(26,000)
Издвојување за фонд за ризици од работењето	-	-	1,530	-	(1,530)	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	6,140	(6,140)	-
<b>Вкупно трансакции со сопствениците</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,530</b>	<b>3,072</b>	<b>(30,602)</b>	<b>(26,000)</b>
Добивка за годината	-	-	-	-	32,447	32,447
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,447</b>	<b>32,447</b>
<b>На 31 декември 2023 година</b>	<b>7,996</b>	<b>1,605</b>	<b>8,800</b>	<b>13,904</b>	<b>32,447</b>	<b>64,752</b>
<b>На 01 јануари 2022 година</b>	<b>7,996</b>	<b>1,605</b>	<b>4,378</b>	<b>8,803</b>	<b>28,921</b>	<b>51,703</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
<i>Акумулирана добивка</i>						
Исплатена дивиденда во паричен облик	-	-	-	(6,591)	(17,409)	(24,000)
Издвојување за фонд за ризици од работењето	-	-	2,892	-	(2,892)	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	8,620	(8,620)	-
<b>Вкупно трансакции со сопствениците</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,892</b>	<b>2,029</b>	<b>(28,921)</b>	<b>(24,000)</b>
Добивка за годината	-	-	-	-	30,602	30,602
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,602</b>	<b>30,602</b>
<b>На 31 декември 2022 година</b>	<b>7,996</b>	<b>1,605</b>	<b>7,270</b>	<b>10,832</b>	<b>30,602</b>	<b>58,305</b>

## Извештај за паричните текови

	Белешки	Година што завршува на	
		31 декември 2023 000 мкд	31 декември 2022 000 мкд
<b>Оперативни активности</b>			
Добивка за годината пред оданочување		35,842	33,449
Корекција за:			
Депрецијација и амортизација	5,6	3,745	2,058
Приходи од камати	15	(371)	-
Приходи од усогласување на објективна вредност на удели	15	(612)	(688)
<b>Добивка од оперативни активности пред промени во обртниот капитал</b>		<b>38,604</b>	<b>34,819</b>
<i>Промени во обртниот капитал</i>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(2,383)	(475)
Залиха на материјали		33	-
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		(4,406)	5,124
		<b>31,848</b>	<b>39,468</b>
(Платен) данок на добивка		(2,525)	(3,862)
Наплатени камати		371	-
<b>Нето парични текови од / (искористени за) оперативни активности</b>		<b>29,694</b>	<b>35,606</b>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности и опрема	5	(54)	(3,677)
Набавка на нематеријални средства	6	(2,679)	(5,354)
Вложувања во финансиски средства кои се чуваат за тргување		(26,620)	(27,480)
Продажба на финансиски средства кои се чуваат за тргување		48,000	25,000
(Вложувања во депозити)/Доспеани депозити во банки		(20,000)	-
<b>Нето парични текови (искористени за) / од инвестициони активности</b>		<b>(1,353)</b>	<b>(11,511)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
Исплата на дивиденди		(26,000)	(24,000)
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>		<b>(26,000)</b>	<b>(24,000)</b>
<b>Нето промени кај парични средства и парични еквиваленти</b>		<b>2,341</b>	<b>95</b>
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината		1,665	1,570
<b>Парични средства и парични еквиваленти на крајот на годината</b>	<b>9</b>	<b>4,006</b>	<b>1,665</b>